



**Приказната со вадењето и за продажбата на човечки органи на Косово и во Албанија продолжува. На површина излегуваат сè повеќе информации и податоци кои говорат за еден невиден злостор, за нечовечки постапки кои биле својствени за најмрачните периоди од историјата. На површина излегуваат паднатите маски на самонаречените борци за човекови права, кои не претставуваат ништо друго освен сверови со човечки лик.**

**Има ли за таквите амнестија, ќе се најде ли јунак кој може и смее да им прогледа низ прсти, да ги скрие, да ги премолчи, да им ги измие нивните крвави раце?**

**Неодамна косовската полиција во Приштина го уапси урологот Љутви Дервиши, кој вршел илегална трансплантација на бубрези. Сите се згрозија. Од министри, политичари на Косово, до меѓународни дипломати. Кој не ги знаел, би им поверувал на искажаните емоции.**

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

**Во деведесеттите години злоделата на Косово беа секојдневие. Многумина од оние кои изминативе години владејеја во Приштина, во тоа време беа налогодавачи на монструозните дела или тие се правеа со нивно знаење.**

**Денес работите се расчитуваат. Тежок е начинот да се дојде до папочната врвца за да се најде генезата на целиот хорор, но неопходно е од некаде да се почне, за да се задоволи правдата и да се биде чист пред жртвите, кои страдаа за валканите девизи на терор криминалците од Косово.**

**Во целиот тој систем вината не паѓа само врз докторите и хирурзите кои ги ваделе органите, само врз работодавачите кои процениле дека само на тој начин може да се набави софистицирано оружје за потребите на паравојската, туку и врз сите оние кои во име на меѓународната заедница се колнеа дека работат за мирот на Косово, за безбедноста на Балканот.**

**Белосветските патници многу работи скрија. Нивно то откривање може да измени многу нешта и да запечати многу кариери.**

**Н**еодамна косовската полиција го уапси познатиот албански уролог Љутви Дервиши, со скалпел во рака. Она што тој и групата околу него го работеле во 1998-1999 година, стана практика и бизнисот трае цели десет години. Покрај него, приведен е и неговиот брат Арбен Дервиши, менаџер на приватната амбуланта "Медикус", каде се вршени трансплантации, како и урологот Тун Перворфај. Засега полицијата ги сомничи за трансплантација на бубрег од еден турски државјанин, кој му го продал на друг човек од Израел. Клиниката е откриена по послушувањето на државјанин на Турција, кој тврдел дека доаѓал на Косово за да се лекува. Контролата на аеродромот "Слатина" утврдила дека тој нема пари, што ја алармирало полициската служба. Со себе го носел само здравствениот упат. Осомничениот бил видно исцрпен и се обидел да се врати во Истанбул. По приведувањето и лекарскиот преглед било утврдено дека му е изваден еден бубрег. Веќе морал да признае дека хируршкиот зафат му бил направен во клиниката "Медикус". Во натамошната истрага било утврдено дека бубрегот на Турчинот му бил пресаден на Израелецот со посредство на менаџерот на клиниката, Арбен Дервиши. Инаку, "Медикус" не била регистрирана за извршување хируршки интервенции, туку само за обични уролошки прегледи. Во нејзините простории се пронајдени лекови со поминат рок на употреба, повеќе кеси со крвна плазма од непознато потекло и други недефинирани средства за извршување зафати.

По овој случај оправдано се поставува прашањето дали ова е само продолжение на генезата на препродажба на органи, која почна со киднапираните Срби од Косово? Во целиот трговски синџир очигледно е дека се вклучени поголем број косовски Албанци, кои во целата работа гледаат шанса за лесен и голем профит.

Српското обвинителство за воени злосторства во истрагата дошло до податоци, според кои во амбулантата во психијатриската болница во местото Бурељ, во Албанија, доктори на т.н. ОВК ваделе човечки органи од киднапирани Срби, Роми и нелојални Албанци во период од три години (1998-2001). Телата на искасапените жртви потоа биле фрлани во мочуриште во близина на Тропоја и во рудникот "Дева" во северна Албанија. Болницата во Бурељ била означена како Затвор 320, а во нејзина близина се наоѓа и озлогласената жолта куќа, за која знае и поранешната хашка обвинителка, Карла дел Понте.

Со целата акција за префрлување на жртвите од една до друга локација, според наводите на српското Обвинителство, раководел братот на Рамуш Харадинај, Насим Харадинај, како и Ѓимсти Красниќи, високорангиран припадник на ОВК, кој бил водач на групите за ликвидација, киднапирање и префрлу-

# КОСОВСКИОТ ЏЕК МЕВОСЕК И НЕГОВАТА ДРУЖИНА

вање на оружје од Албанија.

Деновиве на површина излегоа и податоците, според кои, во март 2001 година четириесет пациенти од психијатриската болница во Штимље, со комби возило биле префрлени преку граничниот премин Врбница во Албанија. Судбината на овие луѓе и до денес не е позната.

## И САЛИ БЕРИША СО СОМНИТЕЛНИ ХОРОР СМЕТКИ!

Обвинителството за воени злосторства, кое ја истражува трговијата со човечки органи на киднапирани Срби, влезе во трагата на одредени банкарски сметки ширум Европа. Во врска со трансакцијата на пари добиени од препродажбата на органите почна да се спомнува и името на албанскиот премиер, Сали Бериша. Сметката на Бериша била отворена во германската банка Спаркасе и истата била назначена како Апел за помош. На неа стои предупредување

дека парите треба да се уплатат под шифра Косово. Покрај сите овие информации стоело името на Сали Бериша, како и извесен Андреас Шулц. Инаку, во тоа време Сали Бериша имал тесни врски со Рамуш Харадинај. Во истата банка била отворена и сметка на име Фјоралбе Демирај. Ознака на сметката била - Помош за Албанија, а првите цифри 1100-xxx-xxx. Во една од локалните банки во Хамбург, пак, била отворена сметка за уплата на средства наменети за купување лекови, под шифра - Хамбург му помага на Косово.

Трагите на сомнителните трансакции воделе до Швајцарија и до Кипар. Од швајцарска банка во Базел биле префрлени два милиона евра на сметка во Кипар, заведена на име Еџет Борија.

Интересен е фактот што сите овие сметки не биле таинствени, туку често се појавувале и во дневниот печат како апел за донирање помош. На пример, во мај 2000 година, албанскиот државјанин Ервин Охри, кој имал само 21 година, во весникот "Зери" барал донатор на бубрег, кој требало да се јави во болница во италијанскиот град Милано.



Србија ќе побара помош и поддршка од меѓународната заедница заради одбивањето на Албанија да соработува во истрагата за трговијата со човечки органи на Срби и други не Албанци од Косово, за време на НАТО бомбардирањето. Заради жртвите немаме право да молчимо над аргументите дека Албанија ја опструира оваа истрага. Индиции постојат и Србија ќе бара сè тоа да се испита, а доколку Хашкиот трибунал има дополнителни сознанија, тогаш тие мора да бидат проверени. Белград ќе побара и вклучување на Трибуналот и на целата меѓународна заедница, за да може вистината да излезе на виделина.

Расим Љаиќ

Кога сите сомнителни случаи ќе се соберат на едно место, ќе се дојде до фрапантниот податок дека повеќе од 500 луѓе од Косово сè уште се водат како исчезнати, а околу 300 од нив дека биле жртви на трговијата со внатрешни органи.

Сознанијата на американското Федерално истражно биро (ФБИ) говорат дека оние кои ја организирале таа трговија основале невладини организации, кои биле само параван за организирање на оваа крвава работа. Потврдена е информацијата дека албан-

## КАДЕ ОДИ ПРОВИЗИЈАТА?



Сопственикот на приштинската клиника, Љутви Дервиши, кој според податоците на српското Обвинителство тргувал со органите на киднапираните Срби во текот на 1999 година, пуштен е од притвор за да ја надгледува здравствената состојба на оперираниот Израелец, кому му е пресаден бубрег од 23-годишниот турски државјанин. На полицијата сè уште и е сомнително дали Турчинот го продал својот бубрег за 20.000 долари. Од друга страна, пак, сомнително било и тоа дали Израелецот платил многу повеќе од оние пари, кои ги побарал турскиот државјанин.

Најавени се нови апсења и проверки на сметките на клиниката "Медикус". Продолжува потрагата по турскиот доктор Јусуф Ерцин Сонмезом и по германскиот хирург Улцрих Хаке, кои ја вршеле илегалната трансплантација.

# РЕГИОН

Во документацијата која српското Обвинителство за воени злосторства ја достави пред државното Обвинителство во Тирана, се наоѓаат и досиејата на 40 пациенти од психијатриската болница во Штимље. Судбината на два штитеника на тој центар, кои во 1996 година таму биле префрлени на лекување, сè уште е неизвесна. Секогаш кога некој се интересирал за нивната здравствена состојба, ги известувале дека се добро, но нив денес никаде ги нема. Кога во 2003 година, со посредство на Меѓународниот црвен крст, било побарано штитеникот Лилјана Салим да се префрли во Бор, тогаш била добиена информација дека таа починала десет дена по поднесувањето на барањето за нејзин транспорт. Никој не ја знае судбината ниту на постарата жена Мирјана Пауновиќ. Албанците соопштиле дека и таа починала, но за тоа не постои документација. Не се знае ниту кога умрела, ниту каде е погребана. Инаку, станува збор за умоболни лица.

Косовската полиција затвори и една приватна турска болница за вештачко оплодување во Приштина, заради незаконски активности, при што уапси пет лица. Постојат сомневања дека едно лице починало на клиниката поради неадекватен третман. Полицијата запленила и лекови со поминат рок на употреба, како и документи кои ќе бидат употребени како доказан материјал против осомничените. Инаку, вештачкото оплодување на Косово е забрането со закон.

ската НВО, Помош за Косово, се рекламираше за време на НАТО бомбардирањето врз Србија. Под огласите кои имале шифрирана содржина, а се однесувале на барање искусни советници и инструктори, стоела сметка во банката Дарданија во Тирана, која почнувала со цифрите 21620-xx-xxx, на која требало да се уплатуваат парите. Дека



ПАРИТЕ ПОВАЖНИ ОД ЖИВОТОТ...

Сведоците со кои разговарале српските обвинители потврдиле дека Љутви Дервиши престојувал на неколку локации во северна Албанија, за кои се претпоставува дека се местата на кои се вршеле хируршки зафати за вадење на човечки органи. Според документацијата, постојат наводи кои потврдуваат дека Рамуш Харадинај лично го организирал префрлувањето на Србите од Косово во Албанија. Откако станало јасно дека Белград сака да ја посети Тирана, во септември оваа година, Харадинај се сретнал со албанскиот премиер, Сали Бериша. Наводно двајцата разговарале за уништување на документацијата за киднапирањата, за префрлувањето на луѓето преку граница и за убиствата на Србите. Овие податоци ги поседувала албанската служба за безбедност.



сè тоа е валкана работа се открило кога истата сметка почнала да ја користи и Унијата за образование и култура на Република Косово.

Целта на сите овие криминогени структури била: перење пари, финансирање на тероризмот и организирање на криминални групи. На тој начин, откриени се невладините организации "Медикер" и "Караван", кои имале свои сметки во Албанија. Тие биле основани за потребите на јорданскиот бизнисмен

Јасин Кади, кој во 2000 година бил протеран од Албанија заради врските кои ги имал со Ал каида. Непосредно пред да биде уапсен, тој се обидел од сметките да извлече повеќе од 2 милиона долари.

Некои од овие невладини организации имале директни врски со ОВК. По тие откритија згаснати се сметките на Таибах интернационал, Ал Харамин и на организацијата Обнова на наследство на исламското општество.

ИСПРАТИ СМС КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина\*: POD 075XXXXXX каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.

2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.

3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

СМС ПОДАРОК услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ  
\*со празно место, како во примерот

ИСПРАТИ СМС НА  
075 14 14 42  
20 ДЕН. + 18% ДДВ

**СОНОВНИК**

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина: SON помн  
Толкувањето го добиваш веднаш.  
\*со празно место како во примерот